



Декември
2020

Даночно известување

Закон за даночна постапка
Закон за данокот на добивка
Закон за данокот на личен доход



Измени на Законот за даночна постапка кои влегуваат во сила од 7 декември 2020 година

Намалување на каматата за задоцнето плаќање

Со измените се намалува каматната стапка за задоцнето плаќање на даноци и споредни даночни обврски од 0.03% на 0.015% за секој ден задоцнување. Намалената стапка се применува и на повеќе платениот данок кој го должи даночната администрација.

Оваа стапка ќе биде во примена од 7 декември 2020 до 31 март 2021 година.

Измени на Законот за данок на добивка кои влегуваат во сила од 7 декември 2020 година

Одредени трошоци стануваат даночно признат расход

Со законските измени, следните трошоци се сметаат за даночно признат расход :

- ✓ Трошоци за уплатени премии за дополнително здравствено осигурување до износот од една просечна месечна бруто плата, исплатена во претходната година во земјата, на годишно ниво по вработен.
Оваа законска измена ќе се применува почнувајќи од 01 јануари 2021.
- ✓ Трошоци за платени лабораториски тестови за COVID-19 за вработени лица во износ не поголем од 9.000 денари на годишно ниво по вработен.

Проширување на даночните ослободувања за донации во спортот

Се воведува можност за даночното ослободување за донации на спортски субјекти, да се применува и во случај кога даночиот обврзник донирал во два спортски субјекти од ист вид на спорт, под услов едниот субјект е национална спортска федерација, а другиот спортски субјект е спортски клуб или активен спортист кој се натпреварува во индивидуален спорт.

Пред овие законски измени, ова даночно ослободување беше ограничено само за донации за еден спортски субјект од секој вид спорт.

Се продолжува периодот за ослободување од плаќање на месечните аконтации

Со законските измени, за правните лица кои имаат претрпено штети во своето работење поради ширење на корона-вирусот COVID-19 се продолжува периодот за ослободување од плаќање на износот на аконтациите на данокот на добивка за месеците ноември, декември 2020 година, како и за јануари и февруари 2021 година доколку се исполнети одредени законски услови.

За остварување на ова право даночните обврзници поднесуваат барање до Управата за јавни приходи.



Измени на Законот за данок на добивка кои влегуваат во сила од 7 декември 2020 година

Се продолжува рокот за пренесување на загубата за 2020 и 2021 година

Со законските измени се продолжува рокот за пренесување на загубата остварена за 2020 и 2021 година на товар на добивката во идните периоди најмногу до пет години сметано од годината во која е искажана загубата.

Се подигаат законските прагови за ослободување од данок на добивка и даночен режим за данок на вкупен приход за 2020 година

Даночните обврзници кои во 2020 година оствариле вкупен приход во износ до 5.000.000 денари на годишно ниво, се целосно ослободени од плаќање на данок на добивка.

Исто така, за 2020 година даночните обврзници може да се определат за даночниот режим на вкупно остварен приход доколку оствариле приход по сите основи во обсегот од 5.000.001 до 10.000.000 денари на годишно ниво.

Ослободувањето и посебниот даночен режим на вкупен приход не се достапни за трговските друштва кои извршуваат банкарска, финансиска и осигурителна дејност и дејност од областа на игрите на среќа и забавните игри.



Измени на Законот за данок на личен доход кои влегуваат во сила од 7 декември 2020 година

Се воведуваат нови ослободувања од данокот на личен доход

Со законските измени со примена од **07 декември 2020** се ослободуваат од данок на личен доход следните приходи :

- ✓ надоместоци на трошоци за превоз и исхрана на вработените кои работат ноќно време, до износите утврдени со Законот за работните односи;
- ✓ надоместоци на трошоци за хотелско сместување (со категорија до четири звездички), превоз и надоместоци за трошоците за виза, за лица резиденти на Република Северна Македонија кои учествуваат во образовни и научни активности или настани, утврдени врз основа на документи за направените трошоци;
- ✓ платени лабораториски тестови за COVID-19 за вработени лица во износ до 9.000 денари на годишно ниво по вработен;
- ✓ ваучер на активен спортист издаден од Агенцијата за млади и спорт, согласно со Законот за спортот.

Со примена од **01 јануари 2021** се ослободуваат од данок на личен доход следните приходи :

- ✓ уплатена премија за доброволно здравствено осигурување за една календарска година, за вработени во висина од една просечна месечна бруто-плата во земјата, објавена во јануари во тековната година според податоците од Државниот завод за статистика;
- ✓ надоместоци на трошоци за обуки и доквалификација (стекнување сертификати, лиценци и сл.) на вработени лица, поврзани со нивното работно место, под услов истите да продолжат со работа кај истиот работодавач, во временски период утврден со договор;
- ✓ даден репроматеријал без надоместок (семенски материјал и производи за заштита на растенија во расадопроизводство).

Оданочување на премија за доброволно здравствено осигурување

Со законските измени се прецизира премијата за доброволно здравствено осигурување уплатена од правно лице како доход од осигурување, при што уплатениот износ над една просечна месечна бруто-плата во земјата, објавена во јануари во тековната година според податоците од Државниот завод за статистика е предмет на оданочување со данок на личен доход. Ова законска одредба ќе се применува од **1 јануари 2021** година.

Се продолжува периодот за ослободувањето од плаќање на месечните аконтации за самостојни вршители на дејност

Со законските измени, за самостојните вршители на дејност кои имаат претрпено штети во своето работење поради ширење на корона вирусот COVID-19, се продолжува периодот за ослободување од плаќање на износот на аконтациите на данокот на личен доход за месеците ноември, декември 2020 година, како и за јануари и февруари 2021 година, доколку се исполнети законските услови.

Како можеме да Ви помогнеме?

ПрајсвотерхаусКуперс ДООЕЛ може да Ви помогне по пат на:

1. Совети за примена на новите одредби од изменетите закони;
2. Асистенција и совет во однос на различни прашања поврзани со користење на даночните ослободувања од Законот за данокот на добивка и Законот за данокот на личен доход.

За повеќе детали, Ве молиме обратете се на вашите редовни контакти во ПрајсвотерхаусКуперс ДООЕЛ или на лицата наведени во делот Контакти.

Контактирај

ГО

нашиот

ТИМ

Мирослав Марчев

Директор, Даночни и правни услуги

моб: +389 70 270 177

E-mail: miroslav.marchev@pwc.com

Ели Боцевска Груеска

Менаџер

моб: + 389 72 307 510

E-mail: eli.bocevska.grueska@pwc.com

ПрајсвотерхаусКуперс ДООЕЛ

Бул. 8 септември бр.16

Хипериум Бизнис Центар, 2 кат

1000 Скопје

Тел: +389 2 3140 900

Правна заштита: Материјалот содржан во ова известување е наменет само за општи информативни цели и не содржи сеопфатна анализа на секоја од наведените точки. Пред преземање (или непреземање) на било какво дејство, читателите треба да побараат професионален совет специфичен за нивната ситуација. Не се прифаќа одговорност за делата или грешките настаните поради содржината на ова известување.

© 2020 ПрајсвотерхаусКуперс ДООЕЛ Скопје. Сите права се задржани.
“ПрајсвотерхаусКуперс” се однесува на македонската фирма
ПрајсвотерхаусКуперс ДООЕЛ Скопје или, во однос на контекстот, мрежата
на фирми на PricewaterhouseCoopers International Limited, од која секоја е
одделно и независно правно лице.